

8-ми МАРТ – АМСТЕРДАМ – АВИОН



Ветерници, лалиња, клопи, Хајнекен, Ајакс... се се тоа познати работи по кои се надалеку познати Амстердам и Холандија. И секако не само по тоа... Град кој го добил своето име по реката Амстел или можеби по истоименото најпознато пиво).

Лежи на повеќе од 150 канали кои се поврзани со околу 1300 мостови, па многу го споредуваат со Венеција. Каналите се заштитен знак на Амстердам и еден од причините зошто овој град го нарекуваат Северна Венеција. Многу посетители се зачудени од количината на вода во самиот град.

1 ден: 02.03 (Петок) СКОПЈЕ – АМСТЕРДАМ

Состанок на групата на аеродромот во Скопје во 04.30 часот. Авионот за Ајндховен полетува во 06.00 слетува во 08.50 часот. Организиран трансфер од аеродромот до хотелот во Амстердам. Сместување во хотел. Разглед на Амстердам (комбинирана тура – (пешачка + автобус): Плоштадот Дам, Кралската палата и Споменикот на соединетите холандски провинции, Музејот на Мадам Тисо, Кулата Мунт, Пловечкиот цветен пазар, старата пивница Хајнекен, Новиот градски квартал. Планирана е посета на фабриката за дијаманти (прошетка низ работилницата и разглед на начинот и методите на обработката на дијамантите). После посетата можност за факултативно крстарење со брод по многубројните канали од каде на посебен начин можете да ја доловите и доживеете убавината на градот и неговата обоеност, особено во вечерните часови кога градот едноставно почнува да живее до раните утрински часови. Ноќевање.

2 ден: 03.03 (Сабота) АМСТЕРДАМ - ГОЛЕМА ХОЛАНДСКА ЕКСКУРЗИЈА

Појадок. Целодневен факултативен излет со автобус: ГОЛЕМА ХОЛАНДСКА ЕКСКУРЗИЈА Сликотитото гратче Делфт – познато по порцеланот и сликарите, Ротердам – модерен град и едно од најголемите светски пристаништа, Шевенинген, Ден Хаг – холандска административна престолнина на Холандија. Враќање во хотел во вечерните часови. Ноќевање.

3 ден: 04.03 (Недела) АМСТЕРДАМ – МАЛА ХОЛАНДСКА ТУРА

Појадок. Факултативна посета: МАЛА ХОЛАНДСКА ТУРА на традиционално село Zaanse Schans кое важи за колевка на европската економија, се гледа: познатите ветерници, работилници за традиционалните клопи, порцелан, сирење... Патот продолжува за Volendam, рибарско градче на езерото ЕЈ. После враќањето во Амстердам, можност за индивидуални активности и прошетка низ градот. Ноќевање.

4 ден: 05.03 (Понеделник) АМСТЕРДАМ – СКОПЈЕ

Појадок. Организиран трансфер до аеродромот во Ајндховен. Авионот за Скопје полетува во 09.15 часот, пристигнување во Скопје во 11.50 часот на аеродромот Александар Велики.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 350 € / 21.700 ден.

4 дена - 3 ноќевања со појадок

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:

- Авионски превоз на релација Скопје-Ајндховен-Скопје
- Кабински багаж (1 торба до 10 кг. со димензии 55x40x23см)
- Организиран трансфер аеродром-хотел-аеродром во Амстердам
- Сместување во Хотел 3* во Амстердам на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран разглед на Амстердам
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:

- Аеродромски такси 3.990 денари
- Доплата за чекиран багаж – куфер со максимум 20kg 4.500 денари / куфер со максимум 32kg 5.600 денари
- Голема Холандска Екскурзија 75 евра
- Мала Холандска Екскурзија 55 евра
- Крстарење по каналите на Амстердам 17 евра
- Туристичка такса 9 евра (по 3 евра од ноќ)
- Влезници во локалитетите, карти за локален превоз
- Патничко – здравствено осигурување

НАПОМЕНИ:

- За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенцијата
 - Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс
 - 1евро = 62ден.
 - За реализација на овој аранжман е потребен минимум од 20 патници
 - За реализација на факултативите потребен минимум од 20 патници
 - Резервација се прави со копија од пасош и аванс на уплата од 30% (важи и за цената во - предпродажба) од цената на аранжманот
 - Пасошот треба да важи минимум 180 дена од завршување на патувањето
- Комплетна доплата 7 дена пред поаѓање

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk